



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Вторник, 14 август 1956  
Број 24                      Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува  
800 дин. Овој број чини 20 динари  
Чековна сметка број 802-Т-098

189.

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

### УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

#### I. ДЕЛОКРУГ И СОСТАВ НА СОВЕТОТ

##### Член 1

Извршниот совет, како извршен орган на Народното собрание ги врши политичко-извршните работи од надлежноста на Републиката во рамките на делокругот што е одреден со сојузниот Устав, Уставот на НРМ и со законите.

Извршниот совет ги врши само оние управни работи кои на основа на закон изрично се ставени во негова надлежност.

##### Член 2

Извршниот совет ги врши работите од својата надлежност на основа на сојузниот Устав, Уставот на НРМ, законите и другите акти на Сојузната народна скупштина и Народното собрание, како и уредбите и другите акти на Сојузниот извршен совет, а на начинот утврден со одредбите на оваа Уредба.

Со оваа Уредба се одредува и начинот на вршењето со уставот утврдените права и должности на Извршниот совет спрема Народното собрание.

За правата и должностите на Извршниот совет спрема републичките органи на управата важат одредбите на Законот за државната управа, Законот за органите на управата во Народна Република Македонија и оваа Уредба.

##### Член 3

Извршниот совет се состои од најмалку девет члена кои согласно член 76 став 1 од Уставниот закон, ги избира Народното собрание од редот на Републичкиот собор.

##### Член 4

Извршниот совет може да предложи на Народното собрание да го наголеми или на-

мали бројот на членовите на Советот, или да избере односно да разреши поедин член на Советот.

#### II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР

##### Член 5

Извршниот совет има претседател, еден или повеќе потпретседатели и еден секретар.

##### Член 6

Претседателот на Извршниот совет го претставува Советот.

Претседателот ги потпишува указите за прогласување на законите, уредбите и другите акти што ги донесува Извршниот совет.

##### Член 7

Во случај отсутност или подолготрајна болест Претседателот на Извршниот совет го заменува еден од потпретседателите кого ќе го одреди Извршниот совет.

##### Член 8

Претседателот има свој кабинет.

##### Член 9

Потпретседателите на Извршниот совет вршат работи одредени со оваа Уредба, како и други работи што ќе ги одреди Советот.

Потпретседателот кого ќе го одреди Советот донесува решенија за службеничките односи на службениците што ги назначува Советот.

##### Член 10

Секретарот на Извршниот совет ги подготвува седниците, се грижи за доставувањето на заклучоците на Советот на републичките органи на управата и на другите државни органи и може од нив да бара извештаи и податоци за спроведувањето на тие заклучоци, го чува државниот печат и оригиналните текстови на законите, уредбите и другите прописи на Советот, води преписка во име на Советот и врши други работи што ќе му ги одреди Советот.

Во името на Советот секретарот дава согласност на решенијата на службеничките односи на службениците од прва врста освен оние што ги назначува Советот и донесува други решенија за кои го Советот овласти.

Секретарот има права на наредбодавец за извршување претсметката на Извршниот совет.

Во случај отсутност или спреченост на секретарот на Советот, него го заменува членот на Советот кого Советот му го одредил за заменик.

#### Член 11

По својот избор Извршниот совет на првата седница избира од редот на своите членови потпретседатели и секретар. Тие се избираат за времето за кое е Советот избран.

Пред изборот на потпретседатели, Советот одлучува колку потпретседатели ќе избере.

Изборот на потпретседателите и секретарот се врши на основа поединечни предлози. Предлог може да поднесе секој член на Советот.

Ако има два или повеќе кандидати, избран е оној кандидат што добил најголем број гласови.

Советот може да ги разреши потпретседателите и секретарот и пред да истекло времето за кое се избрани.

### III. РАБОТА НА СОВЕТОТ

#### 1. Седници

##### Член 12

Извршниот совет за работите од својата надлежност одлучува во седница, освен ако за решавање на поедини работи со аваа Уредба не е инаку одредено.

##### Член 13

Седниците на Советот ги свикува претседателот или еден од потпретседателите.

Седница ќе се свика и по барање на најмалку три члена на Советот.

Поканата за седница го содржи и предлогот на дневниот ред за седницата.

На членовите на Советот најдоцна три дена пред седницата, ќе им се достави материјалот за секое прашање предложено за дневниот ред на закажаната седница.

Советот може да одреди еден постојан ден за периодично одржување на своите седници.

##### Член 14

На седниците на Советот претседава претседателот на Советот.

Кога претседателот не присуствува на седницата, претседава еден од присатните потпретседатели.

##### Член 15

Дневниот ред на седниците го утврдува Извршниот совет на основа предлогот на Координациониот одбор.

Во случај итност Советот може да одлучи на дневен ред да стави и прашање по кое на членовите на Советот не им е претходно доставен материјалот.

#### Член 16

Во текот на претресот или по завршениот претрес Советот може да одлучи предлогот на прописот или друго прашање да се симне од дневниот ред, како и предлогот да му се врати на одборот или на комисијата на проучување, или изработката на нов нацрт односно предлог да му се довери на надлежниот државен секретаријат, републички совет односно секретаријат на Советот.

#### Член 17

Советот одлучува со мнозинство од гласовите на присатните членови.

Гласањето е јавно и се врши со кревање рака или поименично.

#### Член 18

За седниците на Советот се води записник, што го содржи дневниот ред и заклучоците што се донесени по поедините прашања.

Секој член на Советот има право да бара неговиот предлог и изјави да се внесат во записникот.

За водењето на записникот се грижи секретарот на Извршниот совет.

Секретарот на Советот е должен пред наредната седница да им го стави записникот за седницата на увид на членовите на Советот. Ако на наредната седница ниеден член на Советот не стави забелешка на записникот, записникот го оверува претседателот на Советот, односно потпретседателот кој претседавал на седницата и секретарот на Советот.

Советот може да одлучи да се на седницата водат стенографски белешки.

#### 2) Права и должности на членовите на Советот

##### Член 19

Членовите на Извршниот совет имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Советот и да учествуваат во претресувањето и гласањето.

Секој член на Извршниот совет може пред седницата или на седницата да предложува поелино прашање да се стави на дневен ред. Предлогот ставен пред седницата се упатува до секретарот на Советот.

##### Член 20

Секој член на Советот може за време на претресот на одредена точка на дневниот ред да предложува изменувања и дополнувања на нацртите односно предлозите, како и да предлага одреденото прашање да се симне од дневниот ред и да се упати на работа на одбор, комисија, државен секретаријат или секретаријат на Советот. Овие права членовите ги вршат до ставањето на одредено прашање на гласање.

**Член 21**

Членовите на Советот имаат право и должност да учествуваат во работата на одборите и комисиите чии членови се, да го претставуваат Извршниот совет на Народното собрание, неговите домови, одбори, комисии во одборите и комисии на домовите на Народното собрание, како и пред други установи и организации кога Советот за тоа ги овласти.

Членовите на Советот можат да учествуваат и во работата на одборите чии не се членови но не можат да учествуваат во гласањето.

**Член 22**

Своите правни акти Советот ги донесува во вид на уредби, одлуки, упатства, решенија и смерници. Сите овие акти се утврдуваат во писмена форма.

Советот може да донесува и заклучоци и објасненија.

**Член 23**

Со уредба Советот донесува општи одредби за извршување на републичките закони, како и за извршување сојузните закони, сојузните уредби и републичките општи закони само ако Советот е за тоа овластен со закон или уредба.

Со уредба се пропишува организацијата и работењето на Советот, организацијата на републичките државни секретаријати и републичките совети и оснивањето и организацијата на самостојните републички органи на управата и самостојните установи што ги оснива Советот и се утврдуваат општи начела за организацијата и делувањето на органите на управата на народните одбори и самоуправни установи што ги основало Народното собрание.

Советот донесува одлука кога тоа е предвидено со закон или уредба, кога решава за поедини прашања и мерки од општо значење, како и за други прашања од општо значење што не се уредуваат со уредби и упатства. Советот во форма на одлука донесува и акти за распуштање на Народното собрание во случаите на несогласност на домовите, за распишување избори за Народното собрание, за распишување избори на народен одбор на околија, односно околиски собор или собор на производителите, на народен одбор на околија и за групно помилување.

Со упатство за извршување на прописи се утврдуваат парвила за постапувањето и работењето на републичките органи на управата, за вршење на управни работи од страна на тие органи, за организиранието извршувањето на законите и прописите на Извршниот совет.

Советот со решение одлучува за назначувањата, именувања и разрешувања, за поедини конкретни прашања, за давање согласност на акти на други органи, установи и

организации, за поништување, укинување и задржување на акти на други органи, установи и организации, за поединечни помилувања, како и во другите случаи предвидени со прописи.

**Член 24**

Советот донесува заклучок по начелните прашања и ставови, за утврдување план за подготвување на прописи и други акти и мерки, како и во другите случаи во кои не одлучува со други акти.

**Член 25**

Советот може со објаснување да ја утврди смислата на поедини одредби на уредба. Ова објаснување е задолжително.

**Член 26**

Освен актите кои задолжително ги потпишува претседателот на Советот, прописите и другите акти, донесени на седница на Советот што се објавуваат ги потпишуваат претседателот или потпретседателот на Советот кој претседавал на седницата и секретарот на Советот, а решенијата што не се објавуваат ги потпишува секретарот на Советот.

**IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ****Член 27**

За припремање и претресување на прашањата од делокругот на Советот и за организирање на својата работа и за вршењето на поедини работи одредени со оваа Уредба Советот образува одбори, комисии и стручни совети и на своите членови им поверува одредени должности.

**2. Одбори****Член 28**

Извршниот совет ги има следните одбори:

- 1) Координационен одбор;
- 2) Одбор за внатрешна политика;
- 3) Одбор за стопанство;
- 4) Одбор за школство, просвета и култура;
- 5) Одбор за народно здравје и социјална политика;
- 6) Одбор за организационо-управни прашања.

Советот со своја одлука може да образува и други одбори, како и да ги укинува или спојува постојните.

**Член 29**

Координационскиот одбор го сочинуваат претседателот, потпретседателите, секретарот и членови на Советот кои ги именува Советот. Претседателот на Советот е претседател на Одборот.

Претседателот и членовите на другите одбори ги именува Извршниот совет од редот

на своите членови, а членовите може да ги именува и од редот на сојузните и републичките народни пратеници, претставниците на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, други општествени организации и установи или вишите републички и сојузни службеници и други стручњаци. Претседателите на овие одбори се членови на Извршниот совет.

Составот и бројот на членовите на овие одбори го одредува Советот со своја одлука за именување членови на одборот.

Одлуката за именувањето на претседателите и членовите на одбор се објавува во „Службен весник на НРМ“.

#### Член 30

Координациониот одбор го составува предлогот на дневниот ред на седницата на Извршниот совет;

ја ускладува работата во Советот;

ги претресува прашањата и ги утврдува нацртите и предлозите од прописи што се однесуваат на општествениот план, државниот и стопанскиот систем;

ги претресува прашањата за законитоста на актите на органите, установите и организациите над кои надзор во поглед на законитоста на работата врши Извршниот совет;

донесува решенија и одлуки за одредени работи од надлежноста на Советот за кои ќе го овласти Советот.

Решенијата и одлуките од претходниот став се донесуваат како акти на Извршниот совет.

#### Член 31

Во делокругот на Одборот за внатрешна политика спаѓаат прашањата на внатрешните работи, правосудството, обвинителството, имотно-правните прашања, како и другите прашања на внатрешната политика што не спаѓаат во делокруг на другите одбори.

Во делокруг на Одборот за стопанство спаѓаат прашањата за приготвувањето и спроведувањето на перспективниот општествен план, прашањата на стопанската политика, прашањата на приготвувањето на годишните општествени планови, како и утврдувањето на предлогот на републичкиот буџет.

Во делокругот на Одборот за школство, просвета и култура спаѓаат прашањата на школството, просветата и културата, на научните установи и организациите за научна работа и физичка култура.

Во делокругот на Одборот за народно здравје и социјална политика спаѓаат прашањата на здравствената заштита, здравствените установи, социјалната заштита, социјалното осигурување и трудовите односи.

Во делокругот на Одборот за организационо-управни прашања спаѓаат прашањата за организацијата на управата, општата упра-

ва, службеничките односи, претресување и давање мислења за претсметките на републичките органи на управата и установите што се финансираат од републичкиот буџет, како и другите прашања што не се во делокругот на другите одбори.

#### Член 32

Одборите на Извршниот совет во рамките на својот делокруг:

ги претресуваат прашањата од надлежноста на Извршниот совет и на Советот му предлагаат донесување на соодветни заклучоци и мерки;

ги утврдуваат нацртите од закони и предлозите од прописи на Извршниот совет;

му предлагаат на Советот донесување на соодветни акти и мерки во врска со неговото право на надзор над законитоста на работата на самостојните републички органи на управата и самостојните установи и организации;

даваат мнение за предлозите што самостојните републички органи на управата и самостојните установи и организации согласно со прописите му ги поднесуваат на Советот;

им даваат мнение на републичките органи на управата за начелните прашања во врска со извршувањето на законите, другите прописи и заклучоците на Советот;

донесуваат заклучоци за приготвување на нацрти материјал од делокругот на Советот;

даваат во името на Советот, согласност на правилниците и другите акти на републичките органи на управата и самостојните установи и организациите за кои е пропишана согласност, а за кои Советот тоа го одреди.

Одборите во рамките на својот делокруг можат да бараат од републичките органи на управата извештаи за извршувањето на сојузните и републичките закони и прописи.

#### Член 33

Одборите се должни да соработуваат со надлежните одбори и комисии на Народното собрание, како и начелните и другите прашања од поголемо политичко значење од својот делокруг во согласност со Извршниот совет да ги предлагаат за дневниот ред на Народното собрание, неговите домови, одбори и комисии.

#### Член 34

Одборите работат на седници.

Претседателот на одборот ја свикува и подготвува седницата, претседава на истата и се грижи за извршување на заклучоците. Претседателот во случај на спреченост, го заменува еден од членовите на одборот кого го одредува одборот.

Одборите донесуваат полноважни заклучоци со мнозинство на гласови на присатните членови.

## Член 35

Претседателот на одборот во рамките на делокругот на одборот ги врши правата и должностите на член на Извршниот совет одредени во чл. 47 од оваа Уредба. Одборот може да го овласти претседателот да во смисла на заклучоците на одборот дава пропишани согласности и да се грижи за вршењето и на други работи од делокругот на одборот.

## Член 36

Одборите можат да ги повикуваат на своите седници државните секретари, државните потсекретари и секретарите во Советот како и други виши службеници и стручњаци за давање објаснувања и мненија по одредени прашања.

Секретарот за законодавство и организација може да присуствува на седниците на сите одбори кога се на дневен ред нацрти на закони и други прописи, а Секретарот за општи стопански работи кога се на дневен ред прашања и прописи од областа на стопанството. Тие можат во согласност со претседателот на одборот да ги овластат своите непосредни заменици да присуствуваат на седници.

## Член 37

Државните секретаријати, републичките совети и секретаријатите на Извршниот совет должни се да го обезбедат извршувањето на заклучоците на одборите на Извршниот совет, за нив да вршат определени стручни работи во рамките на својот делокруг, како и да приготвуваат нацрти на прописи и други акти кои им ги тие доверат.

Одборите на Извршниот совет можат да образуваат стручни комисии за разгледување на поедини прашања и за приготвување нацрти на закони и други прописи и акти на Советот, ако се работи за прашања од делокругот на повеќе републички органи.

## Член 38

За седниците на одбор се води записник во кој се внесуваат заклучоците донесени на седницата.

Записникот го оверува претседателот.

## 3. Комисии

## Член 39

Извршниот совет ги има следниве постојани комисии:

- 1) Административна комисија;
- 2) Комисија за помилувања;
- 3) Комисија за прашањата на продуктивноста на трудот, плати и кадрови во стопанството;
- 4) Комисија за унапредување на земјоделството и шумарството.

Постојаните комисии се осниваат, спојуваат и укинуваат на истиот начин како и одборите на Советот.

Претседателот и членовите на постојаните комисии ги именува Извршниот совет од редот на своите членови, а поедини членови може да именува и од редот на сојузните и републички народни пратеници, стручњаците и претставниците на поедини установи и организации.

## Член 40

Административната комисија врши работи од надлежноста на Извршниот совет и донесува решенија во управната постапка и други конкретни решенија во работите од надлежноста на Извршниот совет, што ќе ги одреди Советот со своја одлука.

## Член 41

Комисијата за помилувања ги проучува и подготвува предлозите за Извршниот совет за групни помилувања, како и предлозите за поединечни помилувања.

Решението за поединечно помилување е донесено ако со предлогот на Комисијата за помилувања се согласи претседателот односно овластениот потпретседател на Советот, а го потпишува претседателот односно овластениот потпретседател на Советот.

## Член 42

Комисијата за прашањата на продуктивноста на трудот, платите и кадровите во стопанството ги проучува и го организира проучувањето на прашањата за продуктивноста на трудот, трудовите односи, стручните кадрови и платите во стопанството, приготвува предлози за Извршниот совет и донесува во областа на платите решенија од надлежноста на Советот.

## Член 43

Комисијата за унапредување на земјоделството и шумарството ги проучува и го организира проучувањето на прашањата за унапредување на земјоделството и шумарството и приготвува предлози на Извршниот совет за донесување на прописи и мерки за работите од својот делокруг.

## Член 44

Во поглед начинот на работа и решавање на комисиите важат одредбите на оваа Уредба за начинот на работа и решавање на одборите.

## Член 45

Извршниот совет може за приготвување на поедини прашања, како и за вршење на други работи од својата надлежност да образува повремени комисии.

Извршниот совет може да ги овласти повремени комисии да донесуваат поедини решенија од надлежноста на Советот.

Делокругот и овластувањата на повремени комисии се утврдува со одлуката за нивното оснивање.

## Член 46

Претседателот и членовите на повремените комисии ги именува Извршниот совет од редот на своите членови. Членови на повремените комисии може Извршниот совет да именува и од редот на другите граѓани што можат да придонесат за работата на комисијата.

Претседателот на повремени комисија мора да биде член на Извршниот совет.

#### Одделни должности на поедини членови на Извршниот совет

## Член 47

Извршниот совет може на поедини членови да им ја довери грижата за проучување на одредени прашања и приготвување на предлози за кои одлучува Извршниот совет, како и за спроведување на заклучоците на Советот и неговите одбори по тие прашања. Поедините одбори можат во рамките на својот делокруг, да му ја доверат истата должност на својот член кој е член на Извршниот совет.

За спроведување заклучоците на Советот и неговите одбори членот на Советот, во рамките на доверената му должност, соработува со надлежните органи на управата и во таа цел може да организира состанци и советувања и да бара извештаи од органите на управата.

Членот на советот ја следи работата на органот на управата по прашањата што му се ставени во должност и за тоа го известува Советот и надлежните одбори.

Членовите на Советот не можат да бидат овластени за донесување решенија.

Членовите на Советот на кои им се ставени во должност одредени работи, во тие работи се известители на седниците на Советот и неговите одбори.

#### Стручни совети на Советот

## Член 48

Извршниот совет може како свои советодавни органи за поедини области да образува стручни совети.

Претседателот и членовите на стручните совети ги именува Извршниот совет од редот на претставниците на општествените организации и установи и стручните здруженија, како и од редот на јавните работници и истакнатите стручњаци.

Делокругот и начинот на работа на советите се утврдува со уредба. Со уредба може да се утврди за кои прашања е потребно задолжително да се бара мнението на стручниот совет.

## Член 49

Народното собрание, неговите домови, одбори и комисии, како и одборите и комисиите на Извршниот совет можат да бараат од стручниот совет на Извршниот совет мне-

нија и предлози по поедини одредени прашања од нивниот делокруг.

Стручниот совет е должен да го стави на дневен ред секое прашање што ќе му го упатат органите од претходниот став.

Одборите и комисиите на Извршниот совет заедно со своите предлози му го поднесуваат на Советот и мнението на надлежниот стручен совет ако не се сложат со мнението на стручниот совет.

#### V. ПОСТАПКА ПРИ ПРИПРЕМУВАЊЕТО НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ

## Член 50

Нацртите на закони кои Извршниот совет му ги предлага на Народното собрание, како и нацртите на прописи и другите акти на Советот, се составуваат во надлежниот републички државен секретаријат, републички совет односно секретаријат на Советот на основа начелата што ги утврдува Советот или негов одбор.

Пред упатувањето на седница на Советот овие нацрти се претресуваат на седница на одборот кој го утврдува нивниот текст, доколку Советот согласно одредбите на оваа Уредба не одлучи веднаш и го земе во претрес.

## Член 51

Републичкиот орган на управата е должен нацртите на закони и нацртите на уредби пред нивното упатување на надлежниот одбор на Советот, да ги упати на мислење на заинтересираните републички и околински органи на управата, соодветните органи на самостојните установи и организации (Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, републичките стопански комори и сл.), нацртите на прописи што ги применуваат судовите ќе ги достави на Врховниот суд на НРМ и на Јавното обвинителство на НРМ, а нацртите од прописи што ги применуваат судите за прекршоци ќе ги достави на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Нацртите на закони и прописи што се ставаат на дневен ред на одбор на Советот истовремено му се упатуваат и на Секретаријатот за законодавство и организација, а нацртите на прописи и предлозите по прашања од областа на стопанството му се доставуваат истовремено и на Секретаријатот за општи стопански работи, нацртите на прописи и предлозите по прашања за организацијата на управата и службеничките односи на Секретаријатот за општа управа, а нацртите на прописи со кои се установуваат надлежност на судовите или се пропишуваат казнени одредби на Државниот секретаријат за правосудна управа, а ако со нацртот од прописи се установуваат прекр-

шюци, нацртот ќе му се достави и на Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Доставувајќи го нацртот од прописот републичкиот орган на управата е должен да го обавести надлежниот одбор на Советот за начелните и другите поважни забелешки на другите органи на управата, установите и организациите со кои не се согласил, и да даде свое образложено мислење по тие забелешки.

Ако спроведувањето на одредбите што ги содржи нацртот од прописи односно предлогот ќе повлекува финансиски издатоци, републичкиот орган што го изработува истиот, ќе му го достави и на Државниот секретаријат за работите на финансиите заедно со образложение од кое посебно ќе се види дали се и на кој начин и од кои извори обезбедени потребните парични средства.

#### Член 52

Надлежниот одбор пред утврдувањето на конечниот текст на нацрт на пропис ќе ги расправи сите примени забелешки. Одборот може по потреба да повика претставници на поедините органи, установи и организации што ги ставиле забелешките, да присуствуваат на седницата на која се расправува за забелешките и усно да го изнесат своето мислење.

По расправување на предлогот и забелешките одборот може да го овласти својот претседател да, на основа заклучоците на одборот, заедно со предлагачот и Секретаријатот на законодавство и организација, го утврди конечниот текст на предлогот на прописот што ќе му го упати на Координациониот одбор на Извршниот совет.

#### Член 53

Кога одборот конечно го утврди предлогот на пропис или друг акт, претседателот го доставува на секретарот на Советот, за изнесување на седница на Советот, со назначување на известителот.

Ако одборот не ги прихвати начелните и другите поважни забелешки на државните секретаријати, републичките совети или секретаријатите на Советот, ќе му ги достави на Советот со свое мислење.

#### Член 54

Ако предлогот што го претресува одбор се однесува на прашање кое спаѓа и во делокруг на друг одбор, одборот што ги претресува прашањата е должен за тоа да го обавести претседателот на другиот одбор и да побара мислење на тој одбор. Бараното мислење може да го даде и претседателот доколку за тоа го овласти одборот. По потреба одборите можат да одржуваат и заеднички седници за претресување на определен нацрт или прашање.

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од определен член на Советот доколку

предлогот се однесува на прашања што му се ставени во должност, а тој не е член на одборот што го претресува предлогот.

#### Член 55

При утврдувањето на предлогот за дневниот ред на седница на Советот, Координациониот одбор може сам да предложи изменување и дополнување на нацртите што ги предложуваат одборите и што ги става во предлогот за дневен ред. Координациониот одбор расправува и за начелните примедби што заедно со предлогот одборите му ги доставуваат на Советот и може Советот да го извести со кои од тие начелни примедби не се сложил.

Координациониот одбор може да одлучи предлогот да му се врати на надлежниот одбор ако смета дека треба да го измени во начелните одредби. Ако надлежниот одбор не се сложи со мислењето на Координациониот одбор, предлогот му се упатува на Извршниот совет на одлука.

#### Член 56

Ако на седница на Советот се направени измени во предлогот на прихватени прописи и други правни акти конечниот текст го утврдува Секретаријатот за законодавство и организација во соработка со предлагачот и го упатува на претседателот на надлежниот одбор. Претседателот на одборот потврдува дека текстот на прописот одговара на заклучоците на Советот. Ако дојде до разидување во поглед на конечниот текст за тоа одлучува Координациониот одбор.

Утврдениот текст секретарот за законодавство и организација му го доставува на секретарот на Советот за потпишување.

#### Член 57

Одборите и старешините на републичките органи на управата во чии делокруг спаѓа приготвувањето на нацртите на прописи и други акти кои по својата природа се такви да за нив треба да се запази тајна се должни да се грижат и се одговорни за запазување на тајната. Тие можат да определат во поглед на приготвувањето на овие акти да се отстапи од поедини одредби на оваа Уредба кои се однесуваат на постапката за барање мислење од другите органи на управата, организации и установи и прописот непосредно да му се упати на Извршниот совет.

#### Член 58

Секретарот за законодавство и организација дава налози за објавување на прописите на Извршниот совет и републичките органи на управата и на другите нивни текстови во „Службен весник на НРМ“.

Објавувањето на исправки во прописите, ако објавениот текст не е истоветен со оригиналот, го одобрува секретарот на Извршниот совет.

Ако секретарот за законодавство и организација устрои дека поедини прописи или други акти на државен секретаријат или друг републички орган на управата не е во согласност со закон или прописи на Сојузниот извршен совет, Извршниот совет или прописите на сојузните и републичките органи на управата, ќе му укаже на оваа несогласност на Извршниот совет, кој може пред донесувањето на конечна одлука да го запре објавувањето на актот во „Службениот весник на НРМ“.

## VI. ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ПРЕМА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

### Член 59

Извршниот совет може да му довери на еден од своите членови грижата за извршувањето на обврските на Советот према Народното собрание како и за ставање на дневен ред на Собранието на начелните и поважните прашања од општ интерес за кои Собранието треба да претресува и решава.

Овој член на Советот се грижи и за постојаната соработка на Советот и неговите одбори со Собранието, неговите домови, одбори и комисии.

### Член 60

Сите прашања на пратениците и другите прашања што му се поставени на Извршниот совет во Собранието, неговите домови, одбори и комисии му се упатуваат на Извршниот совет преку секретарот на Советот.

Сите писмени одговори на пратеничките и другите прашања што се поставени во Собранието ги потпишува и упатува претседателот на одборот во чиј делокруг спаѓа поставеното прашање, односно во рамките на дадените им овластувања потпретседателот, секретарот или определен член на Советот.

Усните одговори на Извршниот совет на поставените пратенички прашања ги изложува претставникот на Советот.

### Член 61

Извршниот совет може за одделни прашања да одреди член на Советот како свој претставник кој во името на Советот ќе учествува во работата на одборите и домовите на Народното собрание.

### Член 62

За составување одговори на прашањата од народните пратеници или од одборите на Народното собрание или неговите домови што му се упатени на Извршниот совет, се грижи одборот на Советот, во чиј делокруг спаѓа поставеното прашање односно определен член на Советот.

### Член 63

Извршниот совет задолжително упатува свои повереници кога на седницата на одбо-

рите, домовите или на заедничката седница на домовите се претресува предлог на закон или друг акт што го поднел Советот. Извршниот совет ќе упати повереник и во другите случаи кога тоа го бара дом, одбор, или Претседателот на Собранието, или кога Советот смета дека тоа е потребно.

Поверениците се одредуваат од редот на вишите службеници и другите стручњаци на републичките органи на управата.

Поверениците ги именува секретарот на Извршниот совет. Покрај поверениците можат да се одредат и поедини стручњаци кои ќе присуствуваат на седниците на одборите на домовите или на заедничките седници.

Секретарот за законодавство и организација е постојанен повереник во законодавните одбори на обата дома на Народното собрание.

### Член 64

Повереникот дава обавестувања и објаснувања по предлозите на законите и другите акти и за другите прашања што одборот или домот ги претресува. Повереникот може пред одборот да го изнесе ставот на Извршниот совет по определено прашање или да изнесе свое мислење.

Повереникот може да предложи одборот да го одложи решавањето на поедино прашање за определено време за да се запознае Извршниот совет со предложеното решение.

Повереникот е должен од Извршниот совет да бара упатства по прашањата од начелно или општо политичко значење по кои Извршниот совет порано не завзел став.

Поверениците во разните одбори на Собранието се должни да соработуваат и да го ускладуваат својот став по заедничките прашања што се претресуваат во одборите.

### Член 65

Ако на седницата на одбор присуствуваат и претставник на Извршниот совет и повереник, ставот на Извршниот совет по прашањето што се претресува пред одборот, го изнесува претставникот на Извршниот совет.

### Член 66

На барање на дом, одбор или комисија на Собранието секретарот на Извршниот совет одредува кој републички орган на управата ќе им укаже стручна соработка.

Републичките органи на управата општат со Народното собрание и неговите одбори преку секретарот на Извршниот совет.

## VII. АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА СОВЕТОТ

### Член 67

За вршење на административните и технички работи на Советот постои Административен секретаријат.



Со работата на Административниот секретаријат раководи помошник на секретарот на Извршниот совет.

Административниот секретаријат може да има управи, одделенија, отсеци и бирои.

Организацијата и делокругот на поедините организациони единици на Административниот секретаријат го пропишува секретарот на Извршниот совет во согласност со Одборот за организационо-управни прашања.

#### Член 68

За службеничките односи на службениците на Административниот секретаријат, освен за оние што ги назначува Советот, решава секретарот на Советот.

Секретарот на Извршниот совет може да го овласти својот помошник да донесува решенија за службеничките односи на службениците во Административниот секретаријат на Советот.

### VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 69

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 272

30 јули 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

190.

На основа член 30 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), во врска со член 4 од Уредбата за платите на сојузните државни секретари и други раководни службеници на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/54 и 18/54) Извршниот совет ја донесе следната

### ОДЛУКА

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА И ОДЛУКИ ПО РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

I. Се овластува Координациониот одбор на Извршниот совет да донесува решенија од надлежност на Извршниот совет и тоа:

1) за располагање со средствата од буџетската резерва;

2) за назначување и разрешување помошници на државните секретари, помошниците на секретарите во Извршниот совет и други виши службеници во републичките

органи и установи за чие назначување и разрешување е надлежен Извршниот совет;

3) за одредување заменици на секретарите во Извршниот совет;

4) за одредување плати на републичките државни секретари, секретарите на републичките совети, секретарите во Извршниот совет, претседателот на Врховниот суд на НРМ, јавниот правобранител на НРМ, директорот на републичкиот Завод за стопанско планирање и другите раководни службеници во републичките државни органи и установи;

5) за образување посебни комисији и колективни органи за кои е надлежен Извршниот совет и за именување членови на тие комисији и органи, осем стручните совети на Извршниот совет и повремените комисији на Извршниот совет;

6) за давање согласност за назначување секретари на републичките комори (член 8 став 2 од Уредбата за здружување на стопанските организации);

7) за именување членови на управниот одбор односно раководителот на установите и установите со самостојно финансирање ако со решението за оснивањето на установата тоа му е ставено во надлежност на Извршниот совет;

8) за други конкретни прашања за кои е надлежен Извршниот совет, а кои не се ставени во делокруг на одбор или комисија на Советот односно во делокруг на потпретседателите или на секретарот на Советот.

II. Се овластува Координациониот одбор на Извршниот совет да донесува одлуки за установување дополнителни плати за службениците на републичките органи и установи (член 9 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи и установи), како и за утврдување систематизацијата на работните места во републичките органи на управата и во установите ако систематизацијата не е утврдена со уредба.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 244

19 јули 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

191.

На основа член 40 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

I. — Се овластува Административната комисија на Извршниот совет, покрај решавањето по жалбите против решенијата што во прва степен во управната постапка ги донесуваат државните секретаријати, колективните органи и секретаријатите на републичките совети, секретаријатите на Извршниот совет, или другите самостојни органи на управата кога со прописи е предвидена можност за жалба до Извршниот совет, да донесува решенија по следниве работи од надлежноста на Извршниот совет:

— во работите околу илинденските пензии и споменици;

— за ублажување односно деломично или потполно ослободување од извршувањето на правосилно изречена дисциплинска казна против поедини службеници;

— по жалбите од службеници против решенијата за казна за дисциплински неуредности;

— по барање за заштита на законитоста против правосилните одлуки на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет;

— по барање за заштита на законитоста што го поднесува јавниот обвинител против решенијата на државен секретаријат, колективните органи и секретаријатите на републички совет, секретаријат на Извршниот совет односно друг самостоен републички орган донесено во управната постапка;

— за ослободување од плаќање надоместок на штета или за откажување од наплатавање на надоместок за кое по важечките прописи е надлежен Извршниот совет;

— по молбите и притужбите упатени до Извршниот совет а за чие решение не се надлежни управните органи или судовите.

II. — Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 245

19 јули 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,  
Васил Горгов, с. р.Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

192.

На основа член 174 од Законот за универзитетот во Скопје, Извршниот совет ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ НА РАЗДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ И ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВООБРАЗУВАНИОТ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ И НОВООБРАЗУВАНИОТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

1) Сегашниот Правно-економски факултет на Универзитетот во Скопје се разделува во посебен Правен и посебен Економски факултет со денот 1 јули 1956 година.

2) Новообразуваниот Правен факултет и новообразуваниот Економски факултет ќе почнат со работа на 1 октомври 1956 година.

3) Оваа одлука влегува во сила на 18 јуни 1956 година.

ИС бр. 163

18 јуни 1956 година

Скопје

Претседател  
на Извршен совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

193.

Во врска со елементарните непогоди во Мавровско — Горна Радика, на основа член 75 од Уставниот закон, Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА**  
**ЗА РАСПОДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ СОЗДАДЕНИ СО ДАДЕНИТЕ ПРИЛОЗИ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ВО МАВРОВСКО**

I

Вкупната сума од 52.700.000 динари, применена како помош за пострадалите во Мавровско се распределува на следен начин:

1) За покривање трошоците околу отклонувањето на опасноста 21,700.000 дин.;

2) освен дадената еднократна помош од по 50.000 динари на родителите, жените и децата на фамилиите на загинатите лица, им се доделува на име еднократна помош 6,000.000 дин.;

3) на име еднократна помош на ранетите работници 300.000 дин.;

4) на име надокнада за уништените лични ствари на работниците и пострадалите села и селани 5,000.000 дин.;

5) останатата сума од 19,700.000 дин., како и сумите што евентуално накнадно ќе бидат примени, да се внесат во републички

фонд за издршка и школување на децата на загинатите работници, кој што фонд за оваа цел се формира.

## II

1. Конкретната расподелба на помошта означена во оддел 1 точ. 2, 3 и 4 ќе ја изврши Комисијата при Извршниот совет за примање и расподелба на помошта за пострадалите од Мавровско а спрема социјалната и материјалната положба на фамилиите на загинатите односно ранетите лица.

2. Паричните износи определени во оддел I точ. 2 предвидени за децата, има да се внесат на штедни книшки при Народната банка и да се користат само со одобрение на старателските органи при надлежните народни одбори на општините.

3. Средствата од фондот предвиден во оддел I точ. 5 ќе ги отпушта Републичката комисија за стипендии во согласност со Извршниот совет.

## III

Износот од 30,000.000 динари примени од Сојузниот извршен совет се ставува на посебна сметка како фонд за отклонување последиците од несреќата во Мавровска и Ростушка општина.

Со овој фонд ќе располагаат народните одбори на општините во Маврово и Ростуша, а во согласност со Извршниот совет.

## IV

За исполнување на оваа Одлука ќе се грижи Државниот секретаријат за финансии.

## V

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“,

ИС бр. 251  
19 јули 1956 година  
Скопје

### Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

194.

На основа член 19 точка 4 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општествено и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 39 став 1 од Општиот закон за управување со училиштата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/55), Извршниот совет донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ И ИНТЕРНАТИ, СТОПАНСТВА И РАБОТИЛНИЦИ ПРИ ИСТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ

1. Од надлежноста на републичкиот Совет за школство во надлежност на народните одбори на околиците се пренесуваат средните стручни школи и интернатите, стопанствата и работилниците при истите и тоа:

#### а) На Народниот одбор на Скопска околија

Учителска школа „Никола Карев“ во Скопје,  
Албанска учителска школа „Лирија“ во Скопје,  
Учителско-домаќинска школа во Скопје,  
Средна фискултурна школа во Скопје,  
Средна музичка школа во Скопје,  
Школа за применета уметност во Скопје,  
Економски техникум во Скопје,  
Среднотехничко училиште во Скопје,  
Средна балетска школа во Скопје,  
Интернат при Учителската школа „Никола Карев“ во Скопје,  
Интернат при Албанската учителска школа „Лирија“ во Скопје,  
Интернат при Учителско-домаќинската школа во Скопје,  
Интернат при уметничките школи во Скопје,  
Интернат при Економскиот техникум во Скопје и  
Интернат при Среднотехничкото училиште во Скопје;

#### б) На Народниот одбор на Тетовска околија

Средно земјоделско училиште во Тетово,  
Интернат при Средно земјоделското училиште во Тетово и  
Стопанство при Средно земјоделското училиште во Тетово,

#### в) На Народниот одбор на Битолска околија

Учителска школа во Битола,  
Економски техникум во Битола,  
Ветеринарен техникум во Битола,  
Средно земјоделско училиште во Битола,  
Интернат при Учителската школа во Битола,  
Интернат при Економскиот техникум во Битола,  
Интернат при Средно земјоделското училиште во Битола,  
Интернат при Ветеринарниот техникум во Битола и  
Стопанство при Средно земјоделското училиште во Битола;

**г) На Народниот одбор на Титоввелешка околија**

Хемиско-технолошки отсек на Средно-техничкото училиште — Скопје во Титов Велес и

Шумарски отсек на Среднотехничкото училиште — Скопје во Кавадарци;

**д) На Народниот одбор на Штипска околија**

Учителска школа во Штип,  
Средно земјоделско училиште во Струмица,

Интернат при Учителската школа во Штип,

Интернат при Средно земјоделското училиште во Струмица и

Стопанство при Средно земјоделското училиште во Струмица; и

**ѓ) На Народниот одбор на Кумановска околија**

Школа за механизација на земјоделието во Куманово,

Интернат при Школата за механизација на земјоделието во Куманово,

Стопанство при Школата за механизација на земјоделието во Куманово и

Работилница при Школата за механизација на земјоделието во Куманово.

2. На означените народни одбори на околиците се пренесуваат и средствата во претсметките на приходите и расходите на установите од претходната точка утврдени во буџетот на Народна Република Македонија за 1956 година.

3. Ивентарот и другиот имот, како и сиот наставен персонал и другите службеници и работници на установите од точка 1 на ова Решение ќе ги преземат надлежните народни одбори на околиците.

4. Ова Решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 267

25 јули 1956 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

195.

На основа член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија и став 2 на член 25 од сојузниот Закон за државната управа, Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ  
СЕКРЕТАРИ**

1) За државни секретари се поставуваат и тоа:

— за Државен секретар за финансии РОМАНО МОРИЦ, народен пратеник и член на Извршниот совет;

— за Државен секретар за внатрешни работи МИЦАЈКОВ МИТО, досегашен Државен секретар за внатрешни работи;

— за Државен секретар за правосудна управа КАНТАРЦИСКИ ДИМО, досегашен Државен секретар за правосудна управа.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 172

14 јуни 1956 год.

Скопје

**Извршен совет**

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

196.

На основа член 3 од Законот на органите на управата во НР Македонија во врска со член 27 став 2 од Законот на државната управа, Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ**

1) Во државните секретаријати се поставуваат за државни потсекретари и тоа:

— за државен потсекретар во Државниот секретаријат за финансии — Поповска Блага, досегашен Државен секретар на Државниот секретаријат за општи работи и буџетот;

— за државен потсекретар и заменик на Државниот секретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи — Чаушев Боро, досегашен потсекретар во истиот Државен секретаријат;

— за државен потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи Тозија Драги, досегашен потсекретар во истиот Државен секретаријат.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 167

14 јуни 1956 година

Скопје

**Извршен совет**

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

197.

На основа точка 9 член 71 од Уставниот закон Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

1) За Директор на Заводот за стопанско планирање во положај на државен секретар се назначува ГРЛИЧКОВ АЛЕКСАНДАР, досегашен директор на истиот Завод.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС број 173  
14 јуни 1956 година  
Скопје

**Извршен совет**

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

198.

На основа член 30 од сојузниот Закон за државната управа во врска со член 6 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

1) За помошник на Директорот на Заводот за стопанско планирање во положај на помошник на државен секретар се поставува Чемерски Ангел, досегашен помошник на Директорот на истиот Завод.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 197  
18 јуни 1956 година  
Скопје

**Извршен совет**

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

199.

На основа член 17 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ**

1) За секретари на републичките совети се именуваат и тоа:

— за Секретар на републичкиот Совет за школство се именува ШОПОВ ДИМИТАР, началник во досегашниот Совет за просвета;

— за Секретар на републичкиот Совет за просвета и култура се именува ЧАШУЛЕ КОЛЕ, службеник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

— за Секретар на републичкиот Совет за народно здравје се именува Д-р ТОФОВСКИ ГЛИГОР, лекар од Скопје;

— за Секретар на републичкиот Совет за социјална заштита се именува ХРИСТОВСКИ ДРАГАН, потпретседател на Народниот одбор на општината Битола.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 175  
14 јуни 1956 година  
Скопје

**Извршен совет**

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

200.

На основа член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија во врска со член 39 став 1 од Законот за државната управа, Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ  
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

1) За секретари во Извршниот совет се поставуваат и тоа:

— за Секретар за законодавство и организација во положај на државен потсекретар КОРАБАР ПЕРО, досегашен секретар за законодавни и управни прашања на Извршниот совет;

— за Секретар за општи стопански работи во положај на државен потсекретар СИМИТЧИЕВ АСЕН, досегашен државен секретар за работите на стопанството;

— за Секретар за индустрија во положај на државен потсекретар СИМЕОНОВ БЛАГОЈ, досегашен секретар на Одборот за стопанство на Извршниот совет;

— за Секретар за земјоделство во положај на државен потсекретар Инж. НИКОЛОВСКИ ФИЛИП, народен пратеник;

— за Секретар за шумарство во положај на помошник на државен секретар Инж. ГРУЕВСКИ БОРИС, досегашен директор на Управата за шумарство;

— за Секретар за сообраќај во положај помошник на државен секретар КОСЕВ СТОЈАН, советник во Извршниот совет;

— за Секретар за стоков промет во положај помошник на државен секретар ЦА-

МИ МОРИС, досегашен заменик директор во Претпријатието за меѓународна трговија и заступство „Интеримпекс“;

— за Секретар за комунални работи и урбанизам во положај на помошник на државен секретар Инж. КИРИЈАС ТИБЕРИЕ, досегашен советник во Заводот за стопанско планирање;

— за Секретар за труд во положај на помошник на државен секретар ДИМЕВСКИ МИЦЕ, републички инспектор на трудот;

— за Секретар за општа управа во положај на помошник на државен секретар ГЕОРГИЕВСКИ ДУШКО, помошник на Секретарот на Извршниот совет.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 174

14 јуни 1956 година

Скопје

#### Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

201.

На основа член 71 точка 9 од Уставниот закон, Извршниот совет го донесе следното

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАВОДИ

1) Поради реорганизацијата на органите на управата за директори на републичките заводи се назначуваат и тоа:

— за Директор на Заводот за статистика — ПЕКЕВСКИ БОРО, директор на досегашниот Завод за статистика и евиденција;

— за Директор на Хидрометеоролошкиот завод — СИМОВСКИ КРСТЕ, директор на досегашната Управа за метеоролошка и хидролошка служба;

— за Директор на Заводот за заштита на културните споменици и природните реткости арх. ЧИПАН БОРИС, директор на досегашниот Централен завод за заштита на културните споменици и природните реткости.

2) Ова решение влегува во сила веднага.

ИС бр. 179

14 јуни 1956 година

Скопје

#### Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

202.

На основа член 100 став 1 од Уставниот закон, Извршниот совет го донесе следното

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА

1. За директор на Дирекцијата за патишта се назначува БЛАЖЕВСКИ БОРО, директор на досегашната Управа за патишта, патен и езерски сообраќај.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 176

14 јуни 1956 година

Скопје

#### Извршен совет

Секретар, Претседател,  
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

203.

### ОБЈАВА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за просвета и култура објавува дека од страна на одредените управни установи односно стручни и општествени организации за членови на колегијалниот орган на републичкиот Совет за просвета и култура се избрани следните претставници на тие установи односно организации и тоа:

— за претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републички совет за Македонија Милош Шуковиќ, учител,

— за претставник на Здружението на музичките уметници Кортошев Васил, артист,

— за претставник на Здружението на композиторите Прокопиев Трајко, музичар,

— за претставник на Здружението на ликовните уметници Белогаски Љубомир, академски сликар,

— за претставник на Здружението на писателите Шопов Ацо, писател,

— за претставник на Здружението на драмските уметници Милчин Илија, артист,

— за претставник на Здружението на музичките фолклористи Смокварски Глигор, музичар,

— за претставник на Заедницата на работничките културно-просветни организации

Трајковски Јевто, секретар на Главниот одбор на Заедницата,

— за претставник на „Народна просвета“ Леов Јордан, правник,

— за претставник на Централниот комитет на Народната младина Апостолски Димче, студент,

— за претставник на Здружението на филмските работници Петковски Љубе, филмски снимател,

— за претставник на Музејско-конзерваторското друштво на НРМ и Здружението на археолозите Икономов Петар, доцент,

— за претставник на Друштвото на библиотекарите Митрова Рада, библиотекар,

— за претставник на Здружението на архивските работници Талевски Тодор, архивист,

Бр. 126

3 август 1956 год.

Скопје

Од секретаријатот на репуб. Совет  
за просвета и култура

204.

#### ОБЈАВА

**ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за народно здравје објавува дека од страна на одредените управни установи односно стручни и општествени организации за членови на колегијалниот орган на републичкиот Совет за народно здравје се избрани следните претставници на тие установи односно организации и тоа:

— за претставник на Македонското лекарско друштво Д-р ЉУБЕН САВЕВ, лекар при Институтот за туберкулоза на НРМ — Скопје;

— за претставник на Централниот хигиенски завод Д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, лекар-службеник при Централниот хигиенски завод во Скопје;

— за претставник на Советот на Медицинскиот факултет Д-р ЉУБОМИР ШУКАРЕВ, лекар-службеник при гинеколошко-акушерската клиника во Скопје;

— за претставник на Друштвото на сродните медицински кадрови БЛАГОЈА ВИТАНОВСКИ, рентген-техничар при Рентген-институт во Скопје;

— за претставник на Друштвото на фармацевтите М-р ГОРГИ ЈАНКОВ, управител на централната аптека во Скопје;

— за претставник на Републичкиот совет на Синдикатот на здравствените работници Д-р ДУШКО ТЕОДОСИЕВ, лекар-службеник при Детската клиника во Скопје;

— за претставник на Главниот одбор на Црвениот крст АРСОВА ЛЕНЧЕ, претседател на Главниот одбор на Црвениот крст;

— за претставник на Здружението на ветеринарите Д-р СПИРО КАЛИНСКИ, начелник на одделението при Ветеринарниот институт — Скопје;

— за претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републички совет за Македонија БЛАЖО КАМЧЕВСКИ, претседател на републичкиот одбор на металургиските работници;

— за претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување ЛАЗАР ДИМИТРОВСКИ, секретар на Радио-Скопје.

Број 444

4 август 1956 година

Скопје

Од Секретаријатот на  
републичкиот Совет за народно  
здравје

205.

#### ОБЈАВА

**ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на Советот за социјална заштита објавува дека од страна на одредените самоуправни установи односно стручни и општествени организации, за членови на колегијалниот орган на републичкиот Совет за социјална заштита се избрани следните претставници на тие установи односно организации и тоа:

За претставник на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младина на Македонија — ДИМИТРОВСКИ БЛАГОЈ;

за претставник на Централниот комитет на Народна младина на Македонија — ПЕРО БОГАТИНОВСКИ;

за претставник на Сојузот на женските друштва Д-р СТРАЛА МЕРИ;

за претставник на Главниот одбор на Црвен крст СТАНКОВСКИ БОРО;

за претставник на воено војните инвалиди — РАМПОВА БЛАГА;

за претставник на Главниот одбор на Сојузот на борците — ИЛИЕВСКИ ТОМЕ;

за претставник на Друштвото на педагозите — КОПРОВСКИ ЉУПЧО;

за претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републичкиот совет за Македонија — ПЕЈЧИНОВСКИ АЦО;

за претставник на републичкиот Завод за социјално осигурување — ПЕТРОВСКИ АЛЕКСАНДАР.

Број 237

14 јули 1956 година

Скопје

Од Секретаријатот на репуб. Совет за социјална заштита

По извршеното сравнување со изворниот текст, Извршниот совет утврди дека во текстот на решението за Средното училиште за лекарски помошници во Скопје, објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 21/56 г., се поткраднала долу наведената грешка, и ја дава следната

**ИСПРАВКА  
НА РЕШЕНИЕТО ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА  
ЛЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ ВО СКОПЈЕ**

1. Во точ. 3, ст. 1, ред. 2, место зборовите „што завршиле VI клас...“, треба да стои „што завршиле IV клас...“

2. Во точ. 3, ст. 2, место зборовите „наставата во Училиштето трае 3 години“, треба да стои „наставата во Училиштето трае 4 години“.

Од Извршниот совет на НР Македонија — ИС бр. 247 од 7. VIII. 1956 година.

**ЛИКВИДАЦИЈА**

Со Одлуката на Извршниот совет на Народна Република Македонија ИС бр. 165 од 14-VI-1956 година, Државниот секретаријат за работи на стопанството, Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот, Советот за просвета на НРМ, Советот за народно здравје и социјална заштита, Управата за шумарство, Управата за земјоделие, Управата за ветеринарна служба, Управата за патишта, патен и езерски сообраќај, Управата за порои и Управата за инвестициона изградба во Скопје, престанаа со работа на 15 јуни 1956 година и стапија во редовна ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ги пријават своите побарувања, односно да ги исплатат своите долгови. По истекот на овој срок Комисијата ќе ја смета за исправна положбата по книгите а должниците ќе бидат тужени.

Од Ликвидационата комисија (966)

**СОДРЖИНА**

189. Уредба за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	401
190. Одлука за овластување Кординационот одбор на Извршниот совет да донесуга решенија и одлуки по работи од надлежност на Извршниот совет — — — — —	409
191. Одлука за овластување Административната комисија на Извршниот совет да донесуга решенија по работите од надлежноста на Извршниот совет — — — — —	410
192. Одлука за одредување денот на разделување на Правно-економскиот факултет на Универзитетот во Скопје и денот на почнување со работа на новообразуваниот Правен факултет и новообразуваниот Економски факултет — — — — —	410
193. Одлука за распределба и начинот на користењето на средствата што се создадени со дадените прилози за пострадалите во Мавровско — — — — —	419
194. Решение за пренесување на средните стручни школи и интернати, стопанство и работилници при истите од надлежност на републичкиот Совет за школство во надлежност на народните одбори на околните — — — — —	411
195. Решение за поставување на државни секретари — — — — —	412
196. Решение за поставување државни потсекретари во државните секретаријати — — — — —	412
197. Решение за назначување директор на Заводот за стопанско планирање — — — — —	413
198. Решение за поставување помошник на директорот на Заводот за стопанско планирање — — — — —	413
199. Решение за именување секретари на републичките совети — — — — —	413
200. Решение за поставување секретари во Извршниот совет — — — — —	413
201. Решение за назначување директори на републичките заводи — — — — —	414
202. Решение за назначување директор на Дирекцијата за патишта — — — — —	414
203. Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за просвета и култура избрани од самоуправните установи стручни и општествени организации — — — — —	414
204. Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за народно здравје избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации — — — — —	415
205. Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за социјална заштита избрани од самоуправните установи односно стручни и општествени организации — — — — —	415
Исправка на Решението за Средно училиште за лекарски помошници во Скопје — — — — —	416